



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА**

**Бр. 09-392/6**

**Скопје, 07.07.2005 година**

**ДО**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските извештаи на Министерството за внатрешни работи - средства од буџетот на РМ, за 2004 година, кои се прикажани на страните од 8, 9, и 10.
2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој Извештај е извршена согласно член 55 од Законот за буџетите, член 2 став 1 и 2 од Законот за државна ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 8 од Законот за државна ревизија.
3. Извршена е ревизија, и е издаден извештај за финансиските извештаи на Министерството за внатрешни работи - средства од буџетот на РМ за годината која и претходи на годината која е предмет на оваа ревизија.
4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој Конечен извештај, претставуваат одговорност на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, застапувано од:
  - Хари Костов, министер во периодот од 01.11.2002 година до 01.06.2004 година,
  - Силјан Аврамовски, министер во периодот од 02.06.2004 до 16.12.2004 година и
  - Љубомир Михајловски, министер од 17.12.2004 година
5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој Конечен извештај, прикажан на страните 1 до 7, и да дадат мислење за финансиските извештаи од точка 1, засновано на извршената ревизија.
6. Ревизијата од точка 1 на овој Извештај е планирана и извршена во периодот од 01.03.2005 до 10.05.2005 година, од страна на тим на Државниот завод за ревизија во состав:
  - Танка Блажевска, Помошник на главниот државен ревизор;
  - Љубица Тошевска, Ревизор;
  - Марина Блажеска, Ревизор; и
  - Милан Ракиќ, Помлад Ревизор.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**  
**Средства од буџетот на РМ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е да овозможи ревизорот да изрази мислење:
- дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат финансиската положба и резултатот на финансиските активности во согласност со применетата законска регулатива и
  - дали е остварено законско и наменско користење на средствата кои претставуваат државни расходи.
8. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани на годишната сметка составена според важечките прописи во Република Македонија со извршени рекласификации поради добивање на појасна слика и со извесни прифатени и спроведени корекции на финансиските извештаи од страна на субјектот.
9. Ревизијата е извршена во согласност со Стандардите за Државна Ревизија на Меѓународната организација на Врховните Ревизорски Институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија при вршењето на државната ревизија. Овие стандарди бараат ревизијата да се планира и подготви, со цел да се добие разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања на докази, проценување на користените сметководствени принципи, како и на важните проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, давање општа оценка за презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за конкретни финансиски трансакции. Веруваме дека извршената ревизија ни обезбедува разумна основа за изразеното мислење.
10. На ден 10.06.2005 година со писмо број 16-34439/1 примени се забелешки по Претходниот извештај на овластениот државен ревизор. Истите се разгледани и е констатирано следното:
- Забелешката по точката 10.4.4 се прифаќа делумно во износ од 22.900 илјади денари поради доставени дополнителни докази за констатираните наоди, кои ја менуваат утврдената состојба со Претходниот извештај.
  - Забелешките по точките 10.1.2., 10.1.4., 10.2.1., 10.4.1. и 10.4.3., не се прифаќаат од причини што Министерството за внатрешни работи писмено ги објаснува причините за констатираните наоди или состојби без да достави нови докази со кои би се оспориле утврдените состојби спротивни на законската регулатива.
  - Забелешките по точките 10.1.1., 10.2.2., 10.3.1. и 10.4.2., кои преставуваат известување за превземените мерки и активности во 2005 година од страна на МВР а по препорака на ревизијата, не се прифаќаат како забелешки на утврдените состојби во Претходниот извештај. Истите се предмет на посебна постапка регулирана со Законот за државна ревизија согласно кој Државниот завод за ревизија треба да се извести во рок од 90 дена по издадениот Конечен извештај за годината која е предмет на ревизија.
11. Со ревизијата на финансиските извештаи за 2004 година дадени како составен дел на овој Конечен извештај, ревизијата го утврди следното:

**11.1. Системски слабости**

- 11.1.1. МВР врши исплатата на дневници во висина од 800 денари на: Единицата за специјални задачи (ЕСЗ), Специјалната полициска единица за брзо распоредување (СПЕБР), Посебната единица на полицијата (ПЕП) при изведување на акции на терен а во исто време им обезбедува храна на терен од жиро сметката за самофинансирачки активности без да им се исплатува надоместок за храна. За овој вид на акции се изготвуваат

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**  
**Средства од буџетот на РМ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

списоци за исплата, а патни налози не се изготвуваат. Исплатата на дневниците министерството ја поткрепува со измените на Колективниот договор на МВР од 2004 година со кој е предвидено дека дневниците за овие единици може да изнесуваат 8% од просечната месечна плата во РМ исплатена во последните три месеци. Имајќи предвид дека Законот за извршување на буџетот за 2004 година ги регулира и ограничува поделните надоместоци на буџетските корисници, во него ваквиот вид на надоместок не е прецизно регулиран. Во Законот за извршување на буџетот за 2005 година пропишана е нова одредба според која во случај кога ноќевањето и храната се обезбедени следува 20% од утврдената дневница за буџетските корисници во висина од 800 денари за службено патување во Републиката. Ваквата одредба не е усогласена со Колективниот договор на МВР, што предизвикува проблеми при утврдувањето и исплатата на овој вид на дневници.

- 11.1.2. Ревизијата има обврска да укаже дека во МВР континуирано се ангажираат меѓу 60 и 80 лица по договор на дело. Во текот на 2004 година за исплата на надоместок на овие лица потрошени се вкупно 8.193 илјади денари. Ангажираните лица вршат административно технички работи, во секторите на МВР и СВР низ републиката (дактилографи, одржувачи на парно, советници, столари, електричари, рефренти за возачки дозволи, во поликлиниките во МВР, садоперки, готвачки, референти за плати и друго). Висината на надоместокот што го примаат овие лица изнесува онолку колку што би изнесувала платата на истото работно место. На овој начин е избегната постапката за нови вработувања согласно Законот за извршување на буџетот на РМ и плаќањето на придонеси од плата. Согласно одредбите од Законот за облигации, кај договорите за дело поимот договор за дело е определен со тоа што ангажманот подразбира еднократно ангажирање и завршување на определена конкретна работа по кое извршување следи надомест и раскинување на договорот.
- 11.1.3. Ревизијата има обврска да истакне дека како резултат на раскинатиот договор број 07/50836 од 20.12.2001 година со Хјулит Пакард Интернешнл Трејд од Холандија за проектот „Нови лични документи за идентификација,“ МВР има искажано побарување од оваа компанија по основ на даден аванс во вкупен износ од 99.831 илјади денари. За дел од овие побарувања Хјулит Пакард во февруари 2003 година има испорачано опрема која и во моментот на вршење на ревизијата се наоѓа во Царинско складиште на Фершпед. Причина за неподигање на опремата од страна на МВР е необезбедените финансиски средства за плаќање на царината и данокот на додадена вредност.
- 11.1.4. Ревизијата констатира дека МВР има преземено обврски над лимитот од одобрените средства со Буџетот и Ребалансот за 2004 година одобрени од Министерството за финансии, како резултат на што во Билансот на состојба на ден 31.12.2004 година искажани се неизмирени обврски кон добавувачите во вкупен износ од од 225.924 илјади денари. Овие обврски произлегуваат од примени а неплатени фактури во 2004 година и се однесуваат за трошоци поврзани со реформите и формирањето на граничната полиција, набавки на резервни делови и гуми, сервисирање на возила и други редовни потреби на министерството за што не се одобрени нови извори на средства. Ваквата состојба упатува на носење одлуки од страна на Владата за спроведување реформи за кои во буџетот на МВР не се обезбедени средства.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**  
**Средства од буџетот на РМ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

**Препораки и мерки:**

1. МВР да покрене иницијатива кај Министерството за финансии како предлагач на Законот за извршување на буџетот за 2005 година да ја преиспита одредбата од членот 15, која ја регулира висината на надоместоците исплатени во вид на дневници за службен пат во Републиката во случај кога се обезбедени нокевање и исхрана, а посебно за специјалните единици на МВР. Во врска со ова да се изврши и усогласување на Колективните договори за поодделните дејности од јавниот сектор со Законот за извршување на буџетите по ова прашање.
2. Министерот да ја преиспита потребата од големиот број на ангажирања на лица по договор за дело и доколку се оцени дека нивното ангажирање е неопходно да изврши редовно вработување.
3. МВР во соработка со Министерството за финансии да донесе соодветно решение за затварање на авансот со испорачателот на опремата од Хјулит Пакард Интернешнл Трејд.
4. Имајќи ги во предвид реформите што се во тек, МВР да ги сообрази своите активности според висината на обезбедените средства.

**11.2. Неправилна примена на сметководствените политики и начела:**

- 11.2.1. Ревизијата утврди дека при исплатата на дневници на вработените за учество во изведувања на вежби, курсеви, акции и слично се изготвуваат списоци кои не се потпишани од лицата кои ги примиле паричните средства со што би се обезбедил доказ дека истите се примени.
- 11.2.2. Со издавањето на материјалите за доработка и обработка на правни субјекти кои го вршат конфекцирањето на униформите на МВР се задолжуваат Материјалите на залихи за изработка на облека. При враќањето на изработените готови производи не е обезбеден отчет за тоа колку количини готов производ е добиен од издадениот материјал. Во исто време со ваквиот начин на работење се добива погрешна слика на залихите во одреден временски пресек.

**Препораки и мерки:**

1. Одговорните лица да превземат мерки за потврдување на веродостојноста на примените парични средства од лицата на кои им се исплатуваат дневници во готово, или да се воспостави систем истите да бидат исплатени на тековна сметка.
2. При секоја доставена фактура за извршено конфекционирање – добиен готов производ на униформи, кошули, панталони а врз основа на нормативите за потребно количество материјал по единица производ утврдени со договорот да се оправда дадениот материјал во обработка.

**11.3. Неправилности во искажување на билансните позиции:**

- 11.3.1. Ревизијата констатира дека во МВР не е извршено сметководствено евидентирање на добиениот недвижен имот со Одлуки на Владата на РМ поради не извршена вредносна проценка на истиот со што не се реално и објективно прикажани позициите на постојни средства и изворите на деловни средства од Билансот на состојба и тоа:

- пренесен имот со Одлуки на Владата на РМ од Министерството за

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**  
**Средства од буџетот на РМ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

одбрана и тоа: Касарна Берово, Касарна Ново село, Караула Маркова нога, Караула Солунски пат, Караула Старавина, Караула Ниџе, Караула Богородица, Караула Дојранско езеро;

- пренесен дел од објект на Министерството за финансии во Неготино;
- изградените полициските станици во Арачиново и Теарце со средства од странски донатори;
- пренесен недвижен имот за дел од објект на Македонската радио и телевизија;
- Пренесено правото на користење на „Вила Лозје,, од МВР на Министерство за одбрана.

11.3.2. Ревизијата не можеше да се увери во реалноста и објективноста во вкупно искажаните обврски кон добавувачите во износ од 225.924 илјади денари од причини што при пристапување на алтернативен метод на потврдување на обврските испрати конфирмации од 75% од вкупно искажаните обврски во Билансот на состојба. Вратени се 60 % од кои кај 35,4% од вкупен износ на испратени конфирмации износот не се сложува со салдото искажано во Билансот на состојба. Причини за ова се: неевидентирани фактури во Министерство за внатрешни работи, фактури кои се со датум од 31.12.2004 година а се примени во министерството во 2005 година како и пресметани и евидентирани каматни листи од страна на доверителите кои МВР ги нема евидентирани во својата евиденција.

**Препораки и мерки:**

1. Да се формира комисија за проценка на пренесениот недвижен имот составена од членови на Министерството за внатрешни работи од една страна и Министерството за одбрана, Министерството за финансии и Македонската радио и телевизија од друга страна и врз база на проценетите вредности да се изврши сметководствено евидентирање на имотот во овие институции.  
Да се обезбеди информација за висината на донираните средства за изградба на полициските станици од странските донатори за нивно евидентирање во деловните книги во МВР.
2. Да се врши усогласување на обврските кон добавувачите, заради нивно реално и објективно прикажување.

**11.4. Ненаменско и незаконско користење на средствата:**

11.4.1. Ревизијата констатира дека не е извршена правилна и конзистентна интерна пресметка и распределба на средствата за нето плати на вработените меѓу лицата со посебни овластувања во МВР и лицата без посебни овластувања. Согласно законот за внатрешни работи разликата во платата меѓу лицата без посебно овластување и лицата со посебно овластување треба да изнесува 30% а истата согласно досегашните пресметки во МВР изнесува 35,884%.

11.4.2. Спротивно на Решение на министерот од 2003 година за престанување на важење на решението за исплата на надоместоците на резервниот состав од 2001 година, МВР има извршено исплата на надоместоци на резервниот состав во вкупен износ од 31.580 илјади денари. Исплатата е извршена од ставката материјали без да се обезбедени и буџетирани средства за оваа намена.

11.4.3. Ставката Материјали од Билансот на приходи и расходи не е реално и објективно прикажана во вкупен износ од 68.449 илјади денари поради

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**  
**Средства од буџетот на РМ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

исплатени расходи кои по својата природа и намена припаѓаат на други расходни позиции, а за кои не е извршен ребаланс одобрен од Министерството за финансии. Ваквите исплати укажуваат на тоа дека овие трошоци се несоодветно буџетирани и обезбедени во Буџетот за соодветната намена на трошоците и тоа:

- објевени огласи вкупен износ од 909 илјади денари;
- расходи за фотокопирни услуги во вкупен износ од 380 илјади денари;
- за набавка на опрема (ножици ЛКС-35, апарат марка Драгер и противпожарни шлемови ) во вкупен износ од 7.431 илјади;
- плати на резервниот состав во вкупен износ од 31.580 илјади денари; судски решенија во вкупен износ од 14.843 илјади денари;
- паричните награди на вработените вкупен износ од 5.228 илјади денари;
- расходи по основ на извршени медицински услуги (лекарски прегледи) во вкупен износ од 1.303 илјади денари;
- расходи за одржување и поправки по разни основи во вкупен износ од 484 илјади денари;
- фотографски услуги во вкупен износ од 1.883 илјади денари;
- расходи за набавка на оптички модеми за проектот Интегрална дигитална мрежа, мрежна опрема во вкупен износ од 4.408 илјади денари.

11.4.4. Во текот на спроведувањето на ревизијата дадено е образложение од страна на одговорните лица во МВР кои ги елаборираат и објаснуваат проблемите околу работењето на неколкуте формирани комисији за јавни набавки во текот на 2004 година. Како резултат на овие проблеми во одделни случаи при набавка на стоки и услуги не е спроведена постапка за јавна набавка во вкупен износ од 23.834 илјади денари што е дадено како список во прилогот кон овој извештај на страна 25.

**Препораки и мерки:**

1. Пресметката на нето платите треба да се усогласи согласно член 72 од Законот за внатрешни работи односно износот на средствата наменети за плата на работниците со посебни должности и овластувања да се зголемува само за 30 % „.
  2. Исплатата на надоместоците за ангажираниот резервен состав Министерот да ја заснова на акт согласно постојните законски решенија.
  3. Потребните средства од буџетот да се планираат и исплатуваат според класификација на расходните ставки односно за намените за кои што припаѓаат.
  4. Да се превземат мерки за успешно работење на комисиите за јавни набавки.
12. Ефект од изнесените наоди во точката 10.4.3. од Билансот на приходи и расходи е нереално и необјективно прикажување на ставката Материјали во вкупен износ од 68.449 илјади денари како резултат на што не реално и не објективно се прикажани Ставката Други оперативни расходи во вкупен износ од 56.610 илјади денари и Позицијата купување на капитални средства во вкупен износ од 11.839 илјади денари.
13. Според наше мислење, освен за изнесеното во точките од 11.1. до 11.4 финансиските извештаи, ја претставуваат вистинито и објективно финансиската состојба на Министерството за внатрешни работи - средства од буџетот на РМ под

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**  
**Средства од буџетот на РМ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

31.12.2004 година и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум согласно важечката законска регулатива.

14. Според наше мислење, освен за изнесеното во точката 11.4. кај Министерството за внатрешни работи - средства од буџетот на РМ остварено е законско и наменско користење на средствата во финансиските трансакции кои претставуваат државни расходи за 2004 година.
15. Не влиаејќи на мислењето дадено во точка 13 и 14 од овој извештај, ревизијата треба да обелодени дека преку буџетската сметка на МВР исплатени се судски решенија и трошоци за вонсудските спогодби во вкупен износ од 14.843 илјади денари за кои не се планирани ниту буџетирани средства со Буџетот и истите имаат значително влијание на резултатот од тековното работење како непредвидени расходи.
16. Ревизијата констатира дека Министерството за внатрешни работи има превземено мерки и го има известено Државниот завод за ревизија за превземените активности согласно препораките дадени во Конечниот извештај за 2003 година, освен за наодот искажан во точката 11.2.1. кој се однесува на списоците за исплата на дневници на специјалните единици кои и во 2004 година не се потпишуваат од лицата кои ги примаат средствата во готово и во точка 11.2.2 која се однесува за отчетот на потрошениот материјал даден на конфекционирање (шиеење) за униформи на вработените лица во МВР кои наоди се констатирани и во извештајот за 2004 година.

**Прифатени искорегирани неправилности од страна на МВР во текот на ревизијата**

1. Во периодот на вршење на ревизијата за искажаните почетни состојби а заради реално и објективно искажување на Позицијата Државниот јавен капитал ревизијата предложи корекција со која Државниот јавен капитал се намалува во вкупен износ од 164.960 илјади денари во корист на позицијата ПВР за износот на дадените аванси за материјални средства и истиот се зголемува во вкупен износ од 78.895 илјади денари за износот на дадените материјалните средства во подготовка евидентирани на позицијата ПВР. Корекцијата е спроведена во налог 178 од 2005 година.
2. Воведена е во сметководствената евиденција обврската по Договорот за долгорочен кредит со Стопанска Банка во износ од 60.000 денари со зголемување на Позицијата Активни временски разграничувања и Позиција Обврски за кредити во земјата спроведена од страна на МВР во налог 317 од 2005 година со што Активата и Пасивата во Билансот на состојба се зголемуваат за истиот износ.

Скопје, 06.07.2005 година

**Овластен државен ревизор**  
**Танка Блажевска**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**  
**Средства од буџетот на РМ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ДЕН 31. ДЕКЕМВРИ**

во 000 денари

| Опис на позицијата               | Образложение | 2004             | 2003             |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>Приходи</b>                   |              |                  |                  |
| Трансфери и донации              | 3.1.1.       | 5.962.420        | 5.619.294        |
| <b>Вкупно приходи</b>            |              | <b>5.962.420</b> | <b>5.619.294</b> |
| <b>Расходи</b>                   |              |                  |                  |
| <b>Тековни расходи</b>           |              |                  |                  |
| Плати, наемнини и надоместоци    | 3.2.1.       | 4.809.708        | 4.298.899        |
| Стоки и други услуги             | 3.2.2.       | 1.019.819        | 1.248.838        |
| Тековни трансфери                | 3.2.3.       | 7.378            | 2.556            |
| <b>Вкупно тековни расходи</b>    |              | <b>5.836.905</b> | <b>5.550.293</b> |
| <b>Капитални расходи</b>         |              |                  |                  |
| Купување на капитални средства   | 3.3.1.       | 125.515          | 69.001           |
| <b>Вкупно капитални расходи</b>  |              | <b>125.515</b>   | <b>69.001</b>    |
| <b>Вкупно расходи</b>            |              | <b>5.962.420</b> | <b>5.619.294</b> |
| <b>Остварен вишок на приходи</b> |              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Образложенијата се составен дел кон финансиските извештаи



**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**  
**Средства од буџетот на РМ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31. ДЕКЕМВРИ**

во 000 денари

| Опис на позицијата  | Образложение | 2004             | 2003             |
|---|--------------|------------------|------------------|
| <b>Актива</b>   |              |                  |                  |
| <b>Тековни средства</b>   |              |                  |                  |
| Побарувања од вработените                                       | 4.1.1.       | 4.479            | 3.748            |
| Активни временски разграничувања                                | 4.1.2.       | 683.176          | 424.675          |
| Залихи  | 4.1.3.       | 1.116.679        | 1.078.062        |
| Аванси за капитални средства                                    | 4.1.4.       | 164.982          | 211.446          |
| <b>Вкупно тековни средства</b>                                  |              | <b>1.969.316</b> | <b>1.717.931</b> |
| <b>Постојани средства</b>                                       |              |                  |                  |
| Материјални добра и природни богатства                          | 4.2.1.       | 10.120           | 10.120           |
| Материјални средства  | 4.2.2.       | 3.089.211        | 3.308.400        |
| Материјални средства во подготовка                              | 4.2.3.       | 78.895           | 7.950            |
| <b>Вкупно постојани средства</b>                                |              | <b>3.178.226</b> | <b>3.326.470</b> |
| <b>Вкупна актива</b>  |              | <b>5.147.542</b> | <b>5.044.401</b> |
| <b>Пасива</b>   |              |                  |                  |
| <b>Тековни обврски</b>  |              |                  |                  |
| Краткорочни обврски спрема добавувачи                           | 4.3.1.       | 225.924          | 79.237           |
| Краткорочни финансиски обврски                                  | 4.3.2.       | 60.319           | 482              |
| Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 4.3.3.       | 397.252          | 345.438          |
| Пасивни временски разграничувања                                | 4.3.4.       | 169.142          | 4.044            |
| <b>Вкупно тековни обврски</b>                                   |              | <b>852.637</b>   | <b>429.201</b>   |
| <b>Извори на средства</b>                                       |              |                  |                  |
| Извори на капитални средства                                    | 4.4.1.       | 4.294.905        | 4.615.200        |
| <b>Вкупно извори на деловни средства</b>                        |              | <b>4.294.905</b> | <b>4.615.200</b> |
| <b>Вкупна пасива</b>  |              | <b>5.147.542</b> | <b>5.044.401</b> |

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**  
**Средства од буџетот на РМ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

ПРЕГЛЕД

НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2004 ГОДИНА

000 денари

| О П И С   | Државен јавен капитал | Останат капитал<br>(залихи на материјали,<br>резервни делови и<br>ситен инвентар и<br>хартии од вредност) | Вкупно           |
|---|-----------------------|---|------------------|
| <b>Состојба 01.01.2004 година</b>   | <b>3.537.138</b>      | <b>1.078.062</b>  | <b>4.615.200</b> |
| <b>Зголемување по основ на:</b>   | <b>266.309</b>        | <b>351.316</b>  | <b>617.625</b>   |
| Набавки   | 164.534               | 333.211   | 497.745          |
| Донации   | 88.349                | 9.136   | 97.485           |
| Вишок   | 3.280                 | 2.835   | 6.115            |
| Однесено на друго konto   | 10.146                | 5.337   | 15.483           |
| Ревалоризација на капитални средства  | -                     |   | -                |
| Вратена опрема  |                       | 395   | 395              |
| Разно   |                       | 402   | 402              |
| <b>Намалување по основ на:</b>  | <b>(625.221)</b>      | <b>(312.699)</b>  | <b>(937.920)</b> |
| Дадени во употреба  |                       | (311.588)   |                  |
| Расходување   | (3.670)               |   | (3.670)          |
| Промени во назив  | (12)                  |   | (12)             |
| Продадени станови   |                       |   | -                |
| Продадени возила  | (4.118)               |   | (4.118)          |
| Пренос на друго konto   | (6.239)               |   | (6.239)          |
| Отпис на капитални средства   |                       |   | -                |
| Кусок   |                       | (1.724)   |                  |
| Ревалоризација на отпишани капитални средства                                 |                       |   | -                |
| Продадени матер. Средства   |                       |   |                  |
| Амортизација  | (400.514)             |   | (400.514)        |
| Разлика меѓу почетна состојба на капитал и опрема - книџени аванси на капитал | (210.668)             |   | (210.668)        |
| Разно   |                       | 613   |                  |
| <b>Состојба 31.12.2004 година</b>   | <b>3.178.226</b>      | <b>1.116.679</b>  | <b>4.294.905</b> |